

166/1

23

1949 XII, 10

Народна исхрана
в
југозападна Преспа

Т. Груев.

18 оптаму

Народната исхрана
во Југозападна Србија.

166/2

Кробно научно испитување во селата: Конско, Сметче
Лесковец, Орешево, Шурленци, Волходери, Гројевубје
долно Герово и Горно Герово.

*

Прежед да започнам со изложбенето на разработената
графа околу Народната исхрана во х.з. Треска, ~~да~~
би сакал веднаш да напасам дека во ова моја работата
се најдуваше и много пропусти, видејќи за први пат се
заничавам со това, а истото така да штоа што не
има смекнат опиш ~~да~~ да можам правилно да
давам прашања, и последно, за штоа што не
беше ставено интересом во сите овие книжи на искаже посебно
заневажување прашања.

Но се так и при ваквото сушавје на работата
при собирањето на овој дел од Битолскиота област
јас ќе се опитам да го изнесам овој чин ерјал раз-
работети.

*

Сите села, кои ги посетив се најгрупирани по Западната обала на Трескавското езеро.
Само дел од селата; Конско, Сметче и долно Герово, се
најгрупирани по самата обала, другите се најдубаат
во планинскиите делови јакадно од езерото во гледа-
нина чија суштина е 4-6 км. а губе ~~на~~ нај-големи
села - Гришчи и Царев-град се најдубаат во раш-
ници, северно од езерото.

Исхраната по селата, кои се посредуваат
извесна облика, гури со себе еднаква. Тука
може да се објасни тоа оштоваа дека чината
географска положба е еднаква, а сопства идеи

9 Наквичот Начин За произведуване На храташа и Низното пристапување, Второ да овие села се хранисати посегу си со различни по сценар
рот Ниски бреки, (погнувајќи од основната која го создава рот Ниското: Бракот), ког обусловуваат
во 90 чакитијаша да се посегнате ег највост во исхраната.

Исхраната на стапновиците бо ашик
то села, кога се види објект на испитувањето јас
кеја опишати, како ке ги раздели селата бо
три групи и тоа бо однос на Низнот Географ
ски положкаи и тоа: Чисто езерски Насела (с.
Кожко Степче и Долно Герово) балкански Насела
(с. Ресковец, Орешево, Волкодери, Роковеници и
Превлака) и полско Раднички Насела (Гричевци
и Агарев вектор).



Исхраната бо езерските села Кожко Степче и Долно Герово се состои бо следното:

I. Храна

A. од брашното.

- Хлеб.- Этитото се чете или бо инхици, или прештици, со т.н. „мезатка“ која што представува
9ва или каменка во диаметар го бо см. а дебелина
90'-15-20 см. од кои што долниот пристапен и
специјалитет а горниот снабдект со мала ракла и
поглавицето околу осовинка на правена од јако грбо.
Освен скита, се употребува (во тој малечија повеќе, дури

бо најсолен дел заревка, а исто така близеле.

Брашното прибираш бо „Кобчет”

При употреба брашното одсеваш со сито и това „окато сито” за леб, и „слепо сито” или „свилено сито” за „тешиво” — ~~бърз~~ — състие видови зеленици и сухади.

2 Р.С.В.

Брашното се одсева со „окато сито” и се замесува со малка вода и квасец.

Кога тестото си саса (кога тестото издоул
к'е си съ брзине”) се брза бо фурна га се
пеке.

3 Макало

Се одсева со окато сито сито брашно. Се сиба
бо тиган и се пюши. Кога брашното погне
за првеник става вода и се бржа (меса) во една
посока за да не бидаш гръденки. Кога ќе зоври
кашкайа (макалото) е готово. „При архи ѕоди-
ти” како што белаш селашите — се „брза мало
сирене бо макалото, или само оприцено сирене
се јаде со макалото. Остантова може да се
направи бо ханджия со јајца.

4 Турај-месај- БАКРДАНИК.

Во тенчере или грнчи се жинтива вода
која што се осолуба. Како што бруче водата
се тчра одсегано заревено брашно и непрекидно
се меша со сукалка. Кога брашното се попари
и се свари, се бади бо тава и трска со жи-
тнато сало. Ќо това се јаде обично со сире-
не или со гварди.

Б. Храна од варива: граа, лека, ориз)

2e обде. Како и во останатите наши честа се употребуваш за храна граа, леката и оризот

1. Граа со чесо: месо/овче, козјо, говедско или свинско, последното само знатно вредне) се измива и реже на парчиња. Или се пренеси во тава со сало или како се вели тамо „се каурдисаш“ и по меба се клава бода. Кога ќипче бодаша се клава граот. Задржаната се прави со праш или кромид, без драмно.

2. Посен граа: Во посени, или во „тешко време“ како белите нешта чине се гојви посен граа. Гојвите се бриги по следниот начин: се реже кромид или праш и заедно со граот се бара во бода да се вари. Бе клава сол и кога се свари граот, се јаде.

3. Лека: Макар и по редко исто така се употребува и леката. Леката се гојви исто како посниот граа. Бе реже (дроби) кромид или праш и заедно со леката се вари. Кога ќе биде сварено се јаде. Волеката се клава и лукта пиперка.

В. Јена од риба

Најлончи гел од Народната испратка во обие села (Кочанско, Струмица и г. Берово) забрзува рибата.

1. „Риба печенка на сар“

Се зира една јонда (храп) „се ручи“ на парчиња, се хлеба во тенција и се се пеке на сар.

2. „Пржена риба“

Риба, без разлика каков вид (ако е една се

се дроби на парчиња и прали со сала со саро. По това се јаде.

3. Фретка Риба со јајца.

Се обдира риба и се рече на чисти парчиња. (обични крап). Се хлаба со шенција маса и се треки, или по правиле со сар. Кора е веле жолт крај печенето се залива со разбидујани јајца и се погнива. Кора јајчата се зајерат, се јаде.

4. Суб солен крап.

Се очистува ноголен крап и се соли добре. Малка смоки 4-5 џетта, а помошна се не е. Кора се изнесе се дроби на парчиња и се полива со сирково масло (зейтун) и се јаде.

5. Макаро со рибије.

Се изпрашуваш рибије (обично белбичи) и се приготвува обична кајса од традициско брашно.

Кора кајсата (макарон) виде ломото се чаша со кројче рибије и се јаде.

6. Хорме на сар.

Се прави кајса (клучано месо) од говедско („говедско“) или свинско месо, се хлаба со шенција, во која е расипането сар и се не се сар.

7. Кайса

Кора се скави џет се прави кайса. Траа се приготвува вака: се прави Зандуква со крошид и саро. После се түра за се варе месото, а помошна грабешт праз. Кора се свари и изгаси, се јаде.

8 Манџа огриба со трај и ориз.

Гробен трај се „хаурдисва“, а по това се кнаба ориз и „чрвице“ (чревен-тифер). Заедно со топка се клава во топаша вода и се става да збори на сар. Од по-рано поднесени на сар риби се клават во топаша и се варат. Кога рибата се свари се јаде.

Г. Чорди

1. Чорди од риба

а) Обична чорда од риба: - Се исуши срстана риба и се вари во вода. После се клава мало кромид или трај (гробен) а ишом топка и сол. Кога се свари се јаде.

б) Друга чорда од риба:

Гробен кромид или трај се „хаурдисува“ па потоја се клава чревен-тифер и вода, а ишом топка малку брашно. Кога водата не хинте се става да се вари рибата. Гребената риба се вари чека, а еграница се гроби за погасувања.

б) Чорда од риби со сливи

Се исуши риба и се клава да се вари со зелени диви сливи. Кога се свари, се сиша со зајрошка од кромид или трај со сало па се јаде. Во ишамта може да се стави и мало ориз. Засилува се употребувачт сушена гребенска (чиронки).

2) Чорба од: киселец, штавеј или коприва

Зрдоби се по голема количина, една од обичните креви и се склаба да се бариса малко зрден кромид и сол. На корбата се прави здирка од кромид или трај и јака се јаде.

D. Сукалчи или пецива

1. Пешиво со урда или сирене: Се разнесува ќесно во вода и расипано сало. Но това се „шираки“ (сукат) користе, или како таки се викат „губи“. Меруј користе се склаба урда или сушито здробено сирене и јака се пеци. Кога било „арто време“ урдата или сиренето се мешало со јајца. Ова пешиво во с. Свете се вика „послати чуби со урда“

2. Друго пешиво: Брашно се попарува со вредла вода и се меша доколку добро се разнеси (годишно „дојде шаман“) Но това се меси на ќесно и се „шираки губи“. Губите се редат во шенекија а шерчук секоја се прска сало. Ќе се втурта.

3. Томлеџе (турци-пехчеви, сеченик.)

Се приготви каша од заребено брашно и склаба вода. После се здира расипано сало и се подчаклува газером и венчелен. На шејсер јаша и се „шираки губа“. Огорче се трска со расипано сало и се пеци со сал. Но това так се „шираки губа“ и так се пеци, јака се прават неколку огласија. Здраво време се јаде со чварци.

4. Гимулини.

Месното се приготвува и се остава
като за гравежено, но се нере и на лист
настъл. Јаге се со спретн.

5. Млечник

Во борави и добри плодни земји кога
мало се „што бор гас“ како вика баба Рисуватка
Наумчина од с. Струле, се правеше и млечник.

Се готвува юсно и се шират лубите
коишва се редан во ливада и кога се
помива млеко со разбиехи во него јајца и
се нере и се сушува. Но шоколад и крема се
прибави и се сушува.

II. Гријанчи

1. Бога. Бога тијави од едрото, и се аши
употребува за грижете и друго. Освети
шоколад и се сушува. Кога се сушува тијави бога од ап-
енчица.

2. Млеко

Млекото тијави барето со сол и
кора е подхвасето праваш „настичници“
или пакетици.

3. Битто

Проздешто се сушува бо „Борки“ и
се прави битто.

4. Ракија. Ракија бараји од грозде и сушу

а во последно време и од други обичаји
Ракија се вареше ој како дошло. Србин є во
1918 год. до што гаш не вареше. Варешејќо
го бричка само во Ѓакрет хадж.

*

Во тиквичките села (Лесковец, Шум-
ленци, Волкодери, Бокреник и Превлака) е
победна и послаба. Причина за ово е дека
тие се гранични, дека теретот им е неоп-
штетен за земјоделство, а освен што голем-
иот дел од овие села се били горени по збор на
поганку пати, па населението им е соод-
редено.

Фобијата храта е следната.

A. Хред: Помошниот теретот на овие села е
тикански, се се нојвишите пченка ("шарда")
јасмет, "јрш" а тој мало пшеница.

Хредот се приготвува нојсито од
брзинско смешано со јасмет и чаревка, или
чаревка со "јрш". Запесувачкото сушба сирко
како и во останатите села и што: се запе-
суба со малу вода, драмито, се склаба сод, и
што го кашо сушате шесто. После се суша-
бва да скисне а потоа се размесува
и се иере во сируфа.

Од драмито, раздираше обеј се прави
само од трмчето или што помесано со
јасмет, и само како во останатите села и
накало и бакадарник, и гомлезе и

и неруба, Но... само, кога има брашно.

Приготвувачето им е само смесито
На исчине јена во прегноно изложуваате.

5. Готвени јена и корди.

1. Корди: Најдоброто корди, кој се јаде
во обич сена шоба е корди од граа, киселец,
шаваје и концива. Ќие се приготвувам
обично без заштита, а единствено дополнение
шоба е сол, и да укупе, здробен кромид или
праз. Масностаја постап не ставам.

Друга шрева која се употребува во
такничкиште сена шоба е подогаша, али
и таа се приготвува во корда, како ишне од
киселец, концива и останато.

2. Јена: Најдоброто јело шоба е по сен граа.

обично не се заштитува. Сало во празник и
кога има „геш“ се прави (благато) и ристо
јело. Највесно употребуваат козјо сало, а
зимско време масни арчи. При тој арчи
ѓорѓиши како се венчаш таа се огледуваат
гудитка (к'рнажета). Тогаша со кројчиште
на гудитко се приготвува „Пифтија“ таа се
говеша маса: беј клаваш да се вараш крој-
чиште и кога се свараш се клаваш сол
и се јаде. Како јено, се сечеша едни вид
попара, која има ја називаат „Ошвара“.

Сиаа се приготвя бъва вака:
Со времето вака се попарува чесно
зрастът, и помоява се прска со въздушното сало и
шено, и се язе.

B. Съкати или Терива.

Во овој ден от Народна народна исхрана Наса
личност разлика, во приготвувателото, со исклучу-
вачие на шока дека помојдат некој доби испр-
авки за некои пешиви и шока:

1. Гашумчице: (исмо како Гашумчице), запоз-
лена од хашнатиште по Напред, се прават
со гранадина, пакети со урга.

2. Спросиците пешиво - се прави како
общесто пешиво то „губище“ или корище се хлебат
прави, а месот нив се съпава сирене.

3. Артизана: Приготвя бъба нещо на арти-
зана е по различно от
приготвувателото на шестото за другите пешиви.
Найнапред се приготвя тесто, како обикновено,
а по шока се бори в кашле, после се размес-
тува и се прави „губи“ - корица, то по дебели.
Во тенција се режи през губи през урга и
помоява се месе в фурната.

Г. Аујароу.

1. Вода - добива се од претежи. иако
малку вода
2. Млеко - од обига кози и говеда-храни
и бикови.
3. Ракија - не се вари, пошто има и многу
малку овощки. Има само 1 казаш и тоа
во с. Покровенец.

D. Чуриши и зеленчук.

1. Расол-кисел чумус. Се чини и зелена и се
осушува добре в чантире, од каде кораточи. После
се реже в чаша и се замесва со вода. После
се премака на 0-3 градуси се докапа се сеја. Кога
сеја се премака на 0-4 градуса.

2. „Обична турчија од пипер и паштучијати“
Се издаваат в чаше пиперки и паштучијати -
зелени. Помоћа се замесват со пресол-хи-
никот на орут. Прешајкаат се на 3-4 градуси
докапајќи се сејаат.

3. „Попчени пиперки со расол“

Киселите пиперки се попчани со зефир-
расол и земнат помало. Пака се режат в чаше
и се замесват со 1 килограм пресол (кинчаница содерта боја)
Помоћа се премака на 2 градуси се варуваат
на 20-30 градуси до каше сејаат.

Овие турчици се приготвувани и то ^{166/14} сејанско езерско сено.

Накој поштедно е да камши деша икогу не смее се служија да населението во е. Ресковец - едно од нај-бедните села чисто време га се храни со варенка џеревка која приготвена по следниот начин ќе га и пагле луѓетата:

Се хлаба б кошер да се вари писирка и кора бозбре, се става пепел и се вари се јо кора онара луѓетата. Готова е меса и се става на ја се вари. Кора става се јаде.

*

Во равничарските земи села: Ѓемети и Чаре-двор, кои што се и ишто подогати, исхраната има сèвсек изглед по итанку.

Веднаш бие на овој разнодобризитет, а чистотака и изобилитет на продуктите е за исхраната. Исхраната на населението во тие земи села се состоја главно во следното:

I. Крана
A. од Брашно

1. Хлеб: Брашното приготвуване отчестинуа и именуј редико го мешаш со други прелиси, например брашно мешано со јагачи, џеревка или друго. Хлебот приготвуване по следниот

се замесува брашно со вода сол и квасец и се остава да синти. После се размесува и се навре во фурна.

2. Од брашното по начин Начин се прават следниве храни: Макаро, гомлезе, бакадарник. Исто така се прави и:

3. Зелник. се размесува тесто и се сушат кори (губи). Исто така се здроби гравија (кинес) после това се редаш губите а некој ќив се клава зеле и прска мас. После тесто со зеле да се пригответи со спанак, штавје, коприфа или кинески.

4. Каракак со пешчез

Пригответа се каракак кој сака да има еднакво м.врое и се прска со ишогу мало воговиште сало. То това се јаде со пешчез.

5 Чорби

1. Чорба со тибичка со сливи и ориз

Се исечат тибички, по една се става да се варе. Постоја и праве „прекала“ (запршка) со најгрубиот кромид мало брашно и сало. По това се става мало ориз. Кога ќе биде готова се клава на горбата 1-2 размажени јајца.

2. Чорба од кокосика

Се исече кокосика и се друши на парчиња. После се клава да се варе. Кога се варе се става да се сваре и мало ориз. Кога бидејќи готово се става во горбата 1-2 јајца (поберку јајца, кога е поберку чорба).

Само масла се прават корби од киселец, а да-
так штавје и концива, то се подправувај
со јајца и кисело млеко.

В манџи или једа.

1. Манџа од панијата или кројнир.

Се каурдисува добредско (тешкото) месо, а густо
брече свинско. После се прави зајришка
с добреј трај или кромид со урбет пипер и
вештач по това се става бода. Чимои вобрие
лијуба се белај ("лучитай") кројнир и се зро-
бати, и се хлабај в месото и вогаја за се
варај. Кога ќе биде готово сварено, манџата
т љуба.

2. Манџа со маже месо (тешкото) и спанаќ.

Се „каурдисува“ месото, па се прави зајришка.
Кога се става за се вари месото. Кога
вобрие вогаја се става на гробетиот сиа-
так, за се вари. Кога ќе биде само сварено, се
поднесува.

3 Кајака со кројни.

Се зроби и пад кромид по на едро. По
това се „каурдисува“ месото (јаснешко или
тешкото), па се прави зајришка, се хлаба
во зајришката бода и се става за се
вари месото. Вештач кога вобрие вогаја, се
става храндом. Кога се свари се поднесува
за јадење.

4. Коваче ориз

Се запрекнува малку кроинц и се стапи
пупка вода во тавчето. Кога водата влезе
се кнава оризот и се вари на еат, кашо чишто
времето се подгриза. Кога ќе се свари оризот
а водата се изпари и чине до оризот, јаденето
е готово.

5. Сарми од зеле

Се дроби кроинц (побелку) чисто мака паничи
чки (2-3 куада) и това смешано со којца
(клучано чесо) се пирши во тава, со малку ориз.

Кога се запреки добре, се забиваат
сармите во листовише од зелка и се регат
во потенче и се вариат. Кога се свари че-
сомо и оризот, јаденето е готово.

Чисто мако во панчеви, но сарми-
тие јавији то лозов лиси, даваји друго јаде-
те, „Сарми со лозов лиси“ и обичне јадаче
јагаји со репнатура кисело ческо.

6. Чиранки за фурна

Се запрекнува мало најдобред прас и мало
брзанто, а чисто мака и првите тимче. Посто
това во тавчето со запрекната се кнава
мако веда и се слагаат и чиронкиште.

Така мака се френа во фурна да се
нере. Кога добро изгризее а чиронкиште
оне кнави и се свариј, јаденето е готово.

Г. Сукани ии теруба

1. Се размесува чесно и се сукан кори. Тој кора се прегаш в таба кориче со несогота урга помеѓу таба. Теривото се смива во фурна и кора се изнесе се замесува со "шекеретта бода" Постојат и постоење "благородниот постоење" (исклучувајќи Бенак: се најува со "шекеретта бода" или "благорад бода")

2. Млекник - се приготвува како во другите села.

3. Кашметник - исто млекник, но со кашметник, се прави исти како млекникот.

4. Тимчичи = Линчарник - се прави чесно како во другите села, то во шесетото се замесува како чесно и со шекер. Кори се направени ~~на~~ кориче, се прескани со спаси ("оран") обично со една пасија се прават и се изнесуваат.

D. Стрјалочи

1. Бога - чисто добро и најпрати чешам.

2. Мнеко: обикновено, краве и дивјачко, а оз и некомо "лајтеница" или лајтенчица.

3. Вито. Издава чедаво вито со постапоки бене и гарет.

4. Раквија. Го јаде обије села се раквија со овощки, замесува се кори и некоја јадка

расуја од сливи, кајсији, јаболки и грозје.
Расујана вараница во закрни загате.

166/19.

E. Зимница

A. Туриш:

1. "Сорило" = ракор. Се чесната зелка и се осушуваат. Постепено се докушуваат со вода и се прештавуваат на 2-3 огни во тек на 30 минути.

Кора се изврши смилешто, ракорот не е годен

2. Туришија од тимјерки. - Се купаат тимјерки и се „нашупува“ со варената вода со сол. Но топла се прештавува на 4-5 огни до некоја сушаца.

B. Очад

Бошто овој крој е вараница со обичене се прештавува очад од сушетто вода и топла јаболка, круши, кајсији, сливи, и друго.

Основите зеленчуци се варат со чеснок.



Во ова се сочинува во главно корог-
каша храната во мој крој. Разлика е веднаш
дајате боце, и топла се поберису аку се оди
На север, од крајот кое спаѓаат се сеје на
Нишанија јужната Уратница со Абданција и Гриција
с. Конско, па се изгражда до богојски села
Ермени и Чарев-Двор.

Извори на испитувачето: 166/20

1. Ристата Наумица - 80г. Неписмена, с. Сече, род.
во с. Абарица-Иданија.
2. Наумка Ристемица, - с. Кочјско, 90г. Неписмена.
3. Роза Божевица, (од сакул. Милковци) 75г. Неписмена
на од с. Лесковец.
4. Љасија Райоска - 50г. с. Лесковец - аналфаб.
курс, род. с. Аушани-окридско.
5. Софија Ненчовица - 80г. спена, Неписмена, с.
Волкодери.
6. Франција Јанопешица 80г. Неписмена. с. Јокрвеник.
7. Велика Стојковица 70.г. с. Презубје.
8. Зинка Јановска (фамилија Јановци) 76г. Не-
писмена, с. Голно Перово.
9. Веша Ќинефа 52г. с. Голно Перово, анал-
фабески курс.
10. Ѓонда Алексова - 68г. - с. Голно Перово - анал-
фабетски курс.
11. Васа Јандева - 76г. с. Голно Перово Непис-
мена.
12. Лена Јанопефа (фамилија Јанопефи) 90г. с.
Зрмени - Неписмена
13. Мара Белешовска - 84г. с. Зрмени, Неписмена
14. Лена Крстеска (фамилија Липовци) 76г. с.
Зрмени, Неписмена, рођена
с. Сопотско
15. Неша Јенгеска (фамилија Тешелковци) 80г.
Неписмена, с. Зрмени.